

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 и член 43 од Законот за енергетика (Службен весник на Република Македонија бр.16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и 45 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности (Службен весник на Република Македонија бр.143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), постапувајќи по барањето за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт – трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е V) и Екстра лесно 1 (ЕЛ-1), УП1 бр.11-287/14 од 04.10.2017 година на Друштвото за производство, трговија и услуги ДАДИ ОИЛ ДООЕЛ Јакимово, Винаца, на седницата одржана на 10.11.2017 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ - ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) И ЕКСТРА ЛЕСНО 1 (ЕЛ-1)

1. Лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива наменети за транспорт – трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е V) и Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) издадена од Регулаторна комисија за енергетика на Република Македонија со Одлука УП1 бр. 11-287/14 од 11.02.2015 година, изменета со Одлука УП1 бр.11-287/14 од 21.07.2017 година, (Службен весник на Република Македонија бр. 21/15 и 102/17), се менува по барање на носителот на лиценцата поради зголемување на капацитетите и проширување на дејноста.
2. Правата и обврските на носителот на лиценцата за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е V), Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) и Еуросупер БС 95, се утврдени во пречистениот текст на Прилог 1 „Лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е V), Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) и Еуросупер БС 95,“ кој што е составен дел на оваа Одлука.
3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

О б р а з л о ж е н и е

Друштвото за производство, трговија и услуги ДАДИ ОИЛ ДООЕЛ Јакимово, Винаца, до Регулаторната Комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 45 став 1 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности (во натамошниот текст Правилник), поднесе Барање за отпочнување на постапка за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е V) и Екстра лесно 1 (ЕЛ-1), УП1 бр.11-287/14 од 22.09.2017 година.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија на 28.09.2017 година донесе Заклучок за отпочнување на постапка за менување на лиценца со кој утврди кои одредби од Правилникот ќе се применуваат и потребната документација која што треба да биде доставена во постапката за менување на горенаведената лиценца.

Друштвото за производство, трговија и услуги ДАДИ ОИЛ ДООЕЛ Јакимово, Винаца, постапи по Заклучокот и на 04.10.2017 година до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија достави Барање за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е V) и Екстра лесно 1 (ЕЛ-1), со потребната документација.

Менувањето на лиценцата е побарано поради проширување на дејноста и капацитетите со трговија на уште еден нафтен дериват Еуросупер БС 95, при што за вршење на енергетската дејност ќе користат 3 подземни резервоари од 50 m³ меѓусебно поврзани, со локација на ул. Фјодор Достоевски бр.72А Скопје, согласно Имотен лист 102685 и Имотен лист 102567 за КО Горче Петров. Резервоарите Барателот ги има земено под закуп, а истите се сопственост на физички лица со пренесено право на непречено управување на Друштвото за трговија, производство и градежништво БОМАК Владо ДООЕЛ увоз-извоз Скопје.

По доставувањето на потребната документација од страна на Барателот, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија утврди дека Барањето и доставената документација немаат формални недостатоци, по што согласно член 20 од Правилникот, донесе Заклучок УП1 бр.11-287/14 од 17.10.2017 година, со кој се задолжува Барателот да ја продолжи постапката и да постапи согласно член 20, 21, 22 и 23 од Правилникот.

Барателот постапувајќи по Заклучокот, го изготви и по одобрувањето од Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го објави текстот на Известувањето на неговото Барање во дневните весници "Вечер" и "Лајм" на 25.10.2017 година. Во предвидениот рок од објавувањето на известувањето не беа доставени мислења и предлози од заинтересираните физички и правни лица.

Согласно член 33 од Законот за енергетика, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, одржа подготвителна седница на ден 09.11.2017 година.

Врз основа на член 22 став 1, алинеја 16, од Законот за енергетика и член 28 став 1 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на ден 10.11.2017 година, одржа главна седница и донесе Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е V) и Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) на Друштвото за производство, трговија и услуги ДАДИ ОИЛ ДООЕЛ Јакимово, Винаца.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на оваа Одлука.

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа Одлука може да се поднесе жалба до Комисијата за решавање на жалби од областа на енергетиката, во рок од 15 дена од приемот.

УП1 бр. 11-287/14
10.11.2017 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Димитар Петров

ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО СУРОВА НАФТА,
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ
- ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V), ЕКСТРА ЛЕСНО 1 (ЕЛ-1)
И ЕУРОСУПЕР БС 95

- 1. Име и седиште на носителот на лиценцата**
Друштво за производство, трговија и услуги ДАДИ ОИЛ ДООЕЛ Јакимово, Веница, со седиште на ул. „НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ЈАКИМОВО ВЕНИЦА“, Република Македонија.
- 2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата**
Трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо Еуродизел БС (Д-Е V), Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) и Еуросупер БС 95.
- 3. Датум на издавање на лиценцата:**
11 февруари 2015 година
- 4. Период на важење на лиценцата:**
10 години
- 5. Датум до кога важи лиценцата:**
11 февруари 2025 година
- 6. Евидентен број на издадената лиценца:**
НД - 47.03.1/15.2/17.2/17
- 7. Број на деловниот субјект – 6902952**
- 8. Единствен даночен број – 4005013503660**
- 9. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши**
Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на дејноста трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт.
Како трговија на големо, во смисла на оваа лиценца се смета купување од земјата и странство на Еуродизел БС (Д-Е V), Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) и Еуросупер БС 95, заради натамошна продажба на трговци, преработувачи или потрошувачи во земјата и странство.
- 10. Деловни простори и простории во кои ќе се врши енергетската дејност со карактеристики на објектите, постројките, опремата и инсталациите**
За вршење на енергетската дејност трговија на големо на Еуродизел БС (Д-Е V) и Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) ќе се користат 4 резервоара со волумен од по 60м³, меѓусебно поврзани два по два, вкупно 2 по 120 м³. Резервоарите се наоѓаат во Веница на КП.бр.8378 што се води на Имотен лист 7258 за КО Веница и се сопственост на Друштвото за производство, трговија и услуги ДАДИ КОМПАНИ ДООЕЛ с.Јакимово, Веница, а се закупени од страна на Друштво за производство, трговија и услуги ДАДИ ОИЛ ДООЕЛ Јакимово, Веница.

За вршење на енергетската дејност трговија на големо на Еуросупер БС 95 ќе користат 3 подземни резервоари од 50 m³ меѓусебно поврзани. Резервоарите се наоѓаат во Скопје на ул. Фјодор Достоевски бр.72А Скопје, согласно Имотен лист 102685 и Имотен лист 102567 за КО Горче Петров 4-Влае. Резервоарите Барателот ги има земено под закуп, а истите се сопственост на физички лица со пренесено право на непречено управување на Друштвото за трговија, производство и градежништво БОМАК Владо ДООЕЛ увоз-извоз Скопје.

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди деловните простори и простории во кои се врши трговија со Еуродизел БС (Д-Е V), Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) и Еуросупер БС 95, во секое време да ги исполнуваат пропишаните минимално-техничките услови за вршење на дејноста.

Носителот на лиценцата е должен во секое време да поседува или да има обезбедено право на користење на склад во кој се складираат нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт, со капацитет определен со прописите со кои се уредува трговијата со нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт.

Носителот на лиценцата е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика за секоја промена на расположивиот капацитет за складирање на нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт, најдоцна во рок од 30 дена по настаната промена.

11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста

Дејноста трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е V), Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) и Еуросупер БС 95, носителот на лиценцата може да ја врши на територијата на Република Македонија и во странство.

12. Општи обврски за носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен да:

- обезбеди сигурно и безбедно снабдување со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт;
- обезбеди нафтени деривати, биогоривата и горивата за транспорт со кои врши трговија да ги исполнуваат пропишаните норми за квалитетот;
- ги почитува законите, другите прописи и општи акти кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа;
- ги почитува техничките правила, нормативи и стандарди за работа на енергетските објекти и опрема;
- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари, и
- ги почитува правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон, а особено Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности и Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари.

13. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца;
- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието, како и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

14. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави Годишен извештај за делокругот на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

1. набавка и продажба на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - Еуродизел БС (Д-Е V), Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) и Еуросулер БС 95, во текот на извештајната година;
2. годишна сметка и финансиски извештај составен од:
 - биланс на состојба и биланс на успех,
 - извештај за промените во главнината,
 - извештај за паричните текови,
 - применетите сметководствени политики,
 - други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди; и
 - интерни пресметки за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценци;
3. превземени мерки во текот на извештајната година за:
 - заштита на објектите и опремата од надворешни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност,
 - заштита при работа,
 - обука и стручно усовршување на вработените заради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енергетската дејност,
 - заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,
 - спроведување на мониторинг врз сопственото работење,
 - обезбедување на услови за сигурно, континуирано и квалитетно вршење на енергетската дејност,
 - вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и воена и вонредна состојба;
4. извршување на програмата за ремонти во извештајна година;
5. состојба со кадровска екипираност за извршување на пооделни задачи при вршењето на енергетската дејност;
6. извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли;
7. оценка за реализирање на планот за работа за извештајната година; и
8. бизнис план за тековната година.

15. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на дејноста

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност.

16. Обврска за овозможување на пристап до објектите и инсталациите и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да овозможи непосреден увид од страна на Регулаторната комисија во вршењето на дејноста за која е издадена лиценцата, увид во целокупната документација на носителот на лиценцата, објектите, деловните простории, простори, инсталациите, како и на средствата и опремата потребни за вршење на дејноста, во согласност со Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

17. Изменување и дополнување на лиценцата

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

18. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.